

УСЛОВИ

ПЕТГОДИШНА ГАРАНЦИЈА

1. Оваа понуда важи за апарати купени во периодот од 15.2.2018 до 31.12.2018 година, и единствено за купување на нови* апарати од програмата на *Фрижидери и Машини за перење* наведени на следната веб-локација:
www.samsung5godinigarancija.mk
**Терминот „нови“ исто така означува и некористени изложени апарати и апарати кои се во продажба.*
2. За да го остварите правото на продолжена гаранција која ќе трае пет години по купувањето на производот, сите детали во однос на апаратот треба да бидат онлајн регистрирани на веб-локацијата: www.samsung5godinigarancija.mk
За дополнителни информации или за помош при регистрацијата, консултирајте се со Вашиот продавач, или обратете се на Службата за поддршка на корисници. Број на службата за поддршка на корисници, се наплаќа согласно локалните надоместоци за воспоставен повик од фиксните и мобилните оператори: +389 23 207 777
3. Доколку не сакате да го искористите ова право, или доколку не го регистрирате апаратот во утврдениот временски број од точка 4 на овие Услови, гаранцијата за Вашиот производ, согласно законските одредби, ќе изнесува 1 година.
4. Еден апарат за кој е побарана петгодишна гаранција треба да биде онлајн регистриран (како што е наведено во точка 2) не подоцна од 60 дена од датумот кога е издадена фактурата.
5. По регистрацијата, апликантот ќе добие електронска пошта за регистрација и гарантен лист за продолжена гаранција заедно со сервискиот број од регистрираниот апарат.
6. Гарантниот лист за продолжена гаранција треба да се чува во текот на целиот гарантен рок, заедно со фактурата за набавка на производот.
7. Петгодишната гаранција не може да се пренесе кон никој друг апарат од Samsung, освен апаратот кој е онлајн регистриран.
8. Петгодишната гаранција важи единствено на територијата на Република Македонија.
9. Петгодишната гаранција нема да го опфати следното:
 - а) периодични контроли, одржување и поправки или замена на делови што ќе резултира од нормално абење согласно со објавените спецификации за производот од Samsung,
 - б) трошоци поврзани со транспорт на производот, негово отстранување или инсталација.

УСЛОВИ

ПЕТГОДИШНА ГАРАНЦИЈА

1. Оваа понуда важи за апарати купени во периодот од 15.2.2018 до 30.04.2018 година, и единствено за купување на нови* апарати од програмата на Машини за сушење на алишта наведени на следната веб-локација: www.samsung5godinigarancija.mk
**Терминот „нови“ исто така означува и некористени изложени апарати и апарати кои се во продажба.*
2. За да го остварите правото на продолжена гаранција која ќе трае пет години по купувањето на производот, сите детали во однос на апаратот треба да бидат онлајн регистрирани на веб-локацијата: www.samsung5godinigarancija.mk
За дополнителни информации или за помош при регистрацијата, консултирајте се со Вашиот продавач, или обратете се на Службата за поддршка на корисници. Број на службата за поддршка на корисници, се наплаќа согласно локалните надоместоци за воспоставен повик од фиксните и мобилните оператори: +389 23 207 777
3. Доколку не сакате да го искористите ова право, или доколку не го регистрирате апаратот во утврдениот временски број од точка 4 на овие Услови, гаранцијата за Вашиот производ, согласно законските одредби, ќе изнесува 1 година.
4. Еден апарат за кој е побарана петгодишна гаранција треба да биде онлајн регистриран (како што е наведено во точка 2) не подоцна од 60 дена од датумот кога е издадена фактурата.
5. По регистрацијата, апликантот ќе добие електронска пошта за регистрација и гарантен лист за продолжена гаранција заедно со серискиот број од регистрираниот апарат.
6. Гарантниот лист за продолжена гаранција треба да се чува во текот на целиот гарантен рок, заедно со фактурата за набавка на производот.
7. Петгодишната гаранција не може да се пренесе кон никој друг апарат од Samsung, освен апаратот кој е онлајн регистриран.
8. Петгодишната гаранција важи единствено на територијата на Република Македонија.
9. Петгодишната гаранција нема да го опфати следното:
 - а) периодични контроли, одржување и поправки или замена на делови што ќе резултира од нормално абење согласно со објавените спецификации за производот од Samsung,
 - б) трошоци поврзани со транспорт на производот, негово отстранување или инсталација,